



САРАЕВО

МОСТАР - МОКРА ГОРА

5 дена / 2 ноќи / автобус

1 ден 07.03.2019 (четврток) Штип/ Скопје

Поаѓање за Сараево во 19.00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 20.30 часот од Скопје, паркинг пред хотел Вип. Се патува преку Србија со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 08.03.2019 (петок) Сараево

Пристигнување во Сараево. **Разглед на градот со локален водич:** Башчаршија, Којунџилук, Еврејскиот Храм, Величествената Газихусбергова џамија, Катедралата, Грбавица, народниот театар, градското собрание, старата православна црква Свети Михаил и Гаврил. Слободно време. Сместување во хотел. Можност за факултативна вечера во ресторан/пивница со музика. **Ноќевање.**

3 ден 09.03.2019 (сабота) Сараево-Коњиц - Мостар -Сараево

Појадок. По појадокот факултативен излет до Мостар. Попатно посета на Тајниот бункер на Тито во Коњиц – изграден во раните 1950-ти години, чија намена била за да ја заштити владеечката класа на земјата во случај на нуклеарен напад. Попатно кон Мостар ќе имаме можност и да го видиме срушениот мост од втората светска војна познат како битка на Неретва. Пристигнување во Мостар, градот каде се сретнува северот со југот и западот со истокот, град кој реката Неретва со векови ги дели културите и религиите, град во кој различностите и спротивностите можат да се видат и почувствуваат на секој агол. Разгледувањето на градот - посета на: стариот мост, улицата Којунџилук со занаетчиските дуќани, отоманските резиденции од XVI-XIX век, саат кулата, Караѓорѓева џамија, Коски Мехмед- Пашина џамија... Во попладневни часови враќање кон Сараево. **Ноќевање**

4 ден 10.03.2019 (недела) Сараево – Вишеград - Мокра Гора – Скопје / Штип

Појадок. Напуштање на хотелот. Посета на највисоката зграда во Сараево – Аваз кулата. Можност за утринско кафе во ресторанот на 35 спрат од каде има прекрасен панорамски поглед на Сараево. Поаѓање кон Вишеград - посета на Мостот на Дрина и Посета на Андричград, град кој го гради Емир Костурица во чест на познатиот писател и нобеловец Иво Андрич. Напуштање на Вишеград и поаѓање кон Мокра Гора – каде што ќе се посети Музејот на отворено - Дрвениот град на Емир Костурица. Поаѓање за Македонија во попладневните часови. **Ноќно возење со попатни одмори.**

5 ден 11.03.2019 (понеделник) Скопје / Штип

Пристигнување во Скопје/Штип во утринските часови.

ЦЕНА : 5.790,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- Појадок во режија на агенцијата
- 2 ноќевања во хотел 3* во Сараево
- Разглед на Сараево со локален водич
- Посета на Вишеград и Андричград
- Организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Факултативна вечера на 08.03 – 20 € (пријавување при резервација на аранжманот, минимум 35 лица)
- факултативен излет до Мостар – 15 € (пријавување при резервација на аранжманот, минимум 35 лица)
- Влезница за посета на бункерот на Тито – 10 € (пријавување при резервација на аранжманот, минимум 35 лица)
- Влезница за посета на Дрвен Град- 2 € (се плаќа при влез)
- туристичка такса – 120 денари (задолжителна доплата во агенцијата)
- Патничко осигурување – 200 денари (задолжително)
- Влезници за културно-историските споменици

Општи напомени :

- ТА Ферилал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 20.02.2019

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на ТА Ферилал Кашиков и СКТМ